

Happy  
Easter



# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

## Вечниот град - РИМ

Авион / 4 дена / 3 ноќевања



*Рим, не бил изграден во еден ден – и ќе ви треба повеќе од еден ден да го доживеете овој безвременски град . Вистински колаж на плоштади, пазари на отворено и неверојатни историски локалитети. Скоро 3.000 години глобално влијателна уметност, архитектура и култура... Античките рушевини, Форумот и Колосеумот, ја прикажуваат моќта на поранешната Римска империја... Ватикан, седиштето на Римокатоличката црква, со базиликата на Свети Петар и музеите на Ватикан, во кои се сместени ремек-делата на Микеланџело... Фонтана Ди Треви и фрлена паричка за среќа... Шпанските скали...*

### 26.04 СКОПЈЕ - РИМ

Состанок на групата на аеродром Александар Велики во 16.00 часот. Лет за Рим во 17:50 часот. Слетување во Рим во 19:25 часот. Автобус за трансфер за до Рим не пречекува на аеродромот Чампино... Трансфер до хотел и сместување. Вечерта слободно време да украдете дел од културата на италијанците...пица, паста, вино, кафе, сладолед... **Ноќевање.**

### 27.04 РИМ – ВАТИКАН

Појадок. Пристигнување во центарот на Рим, каде не чека локален водич и започнува панорамско разгледување на градот (околу 4 часа): Плоштадот Дел Пополо, Виа Дел Корсо, Плоштадот Венеција со споменикот на Виктор Емануеле, мостовите на Тибар, Палатата на Правдата, Тврдината Сан Ангело, Црквата Св. Петар... Во попладневните часови препорачуваме факултативна посета на **Ватикан**: Ватиканските музеи со восхитувачките колекции на слики, скулптури, стари мапи..., Систинска капела чиј свод е украсен од Микеланџело и најголемата Црква Св. Петар... Слободно попладне. **Ноќевање.**

### 28.04 РИМ - ТИВОЛИ

Појадок. Препорачуваме факултативна посета на паркот **Тиволи** со прекрасната **Вила Д'Есте** - е најубавиот пример и симбол на италијанската ренесанса, заштитена од УНЕСКО како Светско културно наследство. Вилата е позната по прекрасните фонтани кои се вистински уметнички дела. Организирана **прошетка низ центарот на Рим**, уживање во убавините на градот: Шпанските скали, познати како "дневна соба на градот", Фонтаната Ди Треви и легендата за фрлање паричка за повторно враќање во Рим, Пантеон, прекрасниот плоштад Кампидољо, Римскиот Форум, Колосеумот, Црквата Св. Климент... Пауза за ручек. Прошетката продолжува по боемскиот квартал Транстевере. Во вечерните часови враќање во хотел со локален превоз. **Ноќевање.**

### 29.04 РИМ – СКОПЈЕ

Појадок. Слободно време за прошетки и шопинг. Организиран трансфер до аеродромот Чампино. Полетување за Скопје во 20.00 часот. Пристигнување во Скопје во 21.40 часот.

**ЦЕНА за уплата до 28.02: 399 евра (24.740 мкд)**

**ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 449 евра (27.840 мкд)**

#### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз: Скопје – Рим - Скопје со Визер
- Кабинска тоба со димензии 40x30x20 до 8кг
- Трансфер аеродром – хотел – аеродром
- Сместување во хотел на база 3\* ноќевања со појадок
- Организиран панорамски разглед на Рим
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

#### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Аеродромски такси 3.700 мкд
- Туристичка такса 6 евра на ден (се плаќа во агенција)
- Доплата за чекиран багаж - куфер до 10kg 1.800 мкд \*(цената може да се промени како приближува летот
- Влезници во музеите и културно историските споменици
- Карти за локален превоз (метро )
- Патничко – здравствено осигурување
- Доплата за еднокреветна соба 7.900 мкд

#### Факултативни излети:

- Посета на Ватикан со локален водич и влезница– задолжително пријавување и уплата во агенција 55 евра
- Посета на Тиволи со локален водич и влезница– задолжително пријавување и уплата во агенција 50 евра
- Организирани пешачка прошетка низ центарот на Рим 15 евра

#### Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници.
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи.
- За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето

#### Начини на плаќање:

- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (**важи и за цената во предпродажба**). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

#### Општи напомени за патување:

- Т.А Феријал кашиков го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ